

Новиот Yaris



НИВО НА ОПРЕМА	ПОГОН И ПРЕНОС					
	Цена во € со ДДВ	Цена во МКД со ДДВ	Цена во € со ДДВ	Цена во МКД со ДДВ	Цена во € со ДДВ	Цена во МКД со ДДВ
	1.0 72KS 5MT (мануелен менувач)		1.5 125KS 6MT (мануелен менувач)		1.5 HYBRID e-CVT (автоматски менувач)	
LIGHT	15,990 €	991,380 ден	-	-	-	-
FANCY	-	-	17,990 €	1,115,380 ден	22,490 €	1,394,380 ден
CHIC	-	-	18,790 €	1,164,980 ден	23,290 €	1,443,980 ден
CHIC BITON	-	-	-	-	23,790 €	1,474,980 ден
CHIC XTRA BITON	-	-	20,290 €	1,257,980 ден	-	-


TOYOTA RELAX: 10 години гаранција!
 >10 години бесплатна грижа за хибридната батерија (само хибрид)
 >Анти-корозивна гаранција: 12 години
 > Патна помош:
 5 години (Македонија) - 2.900,00 Ден (Европа) - 3.900,00 Ден

TOYOTA SAFETY SENSE 2 (стандардна опрема):
 > Pre-Collision System систем за препознавање на пешаци и велосипедисти
 > Adaptive Cruise Control адаптивен темпomat
 > Lane depart assistant систем за следење на патна лента со корекција на волан
 > Automatic high beam светла со автоматско прилагодување на долги светла

Важи од: 01.11.2022

LIGHT (Достапно кај бензинска и кај хибрид варијанта)

- БЕЗБЕДНОСТ**
- ABS+EBD+BA системи за помош при сопирање
 - VSC Електронски систем за контрола на стабилноста на автомобилот
 - EPS Електрична серво прогресивна асистенција на воланот
 - 2 фронтални и 2 странични воздушни перници за возач и совозач
 - Можност за деактивација на совозачкото пернице за глава
 - Централна воздушна перница меѓу возач и совозач за страничен судир – единствена во сегментот
 - 2 воздушни завеси завеси напред/назад
 - Климатик – мануелен клима уред
 - Аудио и визуелно предупредување за неврзан сигурносен ремен
 - Внатрешен ретровизор
 - (НАС) помош при тргнување на нагорнина
 - Вклучување на трепкачи при нагло сопирање за предупредување при можен судир
 - ТРМ Предупредување за намален притисок во пневматичите
 - Предни вентилирачки диск сопирачки/задни барабан
 - Задни диск сопирачки (само кај Хибрид)
 - Автоматски клима уред (само кај Хибрид)
 - Поттирач за раце напред (само кај Хибрид)
 - Електронска паркинг сопирачка (само кај Хибрид)
- достапни бои 040, 1L0, 1G3 & 209.



- АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ**
- Мултимедија систем Toyota Touch® 2 со 7" колор монитор чувствителен на допир со контроли на аудио системот и борд компјутерот
 - USB приклучок и Bluetooth поврзување
 - Аудио систем со 2 звучника
 - Смартфон интеграција со Android Auto и Apple CarPlay
 - Мулти-информациски 4.2" дисплеј меѓу инструментите зад воланот
 - Говорни команди
 - E-Call
- НАДВОРЕШНОСТ**
- Бришач на задно стакло
 - Високо монтирано трето LED стоп светло,
 - Трепкачи на страничните надворешни ретровизори
 - Предни ел. автоматски подигачи на стакла за возачот и совозачот
 - Електрично прилагодување и греење на надворешните ретровизори со куќишта во боја на каросеријата
 - Надворешни рачки за отворање на вратите во боја на каросеријата
 - Тонирани задни странични стакла
 - Челични бандаши со димензија на пневматичи 185/65R15
 - Резервна гума со димензии 125/70d16

FANCY (Достапно кај бензинска и кај хибрид варијанта) (Дополнително опремување над нивото LIGHT)

- ВНАТРЕШНОСТ**
- Fансу дезен на тапацрот
 - Кожен волан и кожна опшивка на рачката од менувач
 - Задни електрични, автоматски подигачи на стакла
- достапни бои 040, 1L0, 1G3, 209, 8W7, 089, 6X1, 3U5



- АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ**
- Мултимедија систем Toyota Touch® 2 со 8" колор монитор чувствителен на допир со контроли на аудио системот и борд компјутерот
 - Камера за паркирање - назад
 - 4 звучници

CHIC (Достапно кај бензинска и кај хибрид варијанта) (Дополнително опремување над нивото FANCY)

- НАДВОРЕШНОСТ**
- Автоматски предни бришачи
 - Светла за магла-напред
 - Акустично изолирано тонирано ветробранско стакло
 - Бандаши од лесна легура со димензии на пневматичи 185/65R15
- достапни бои 040, 1L0, 1G3, 209, 8W7, 089, 6X1, 3U5, 4R8 и двобојните (за хибрид) 2ND, 2ST, 2SV, 2SU



- ВНАТРЕШНОСТ**
- Греење на предните седишта
- АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ**
- 6 звучници

CHIC XTRA BITON (Достапно кај бензинска и кај хибрид варијанта) (Дополнително опремување над ниво CHIC)

- НАДВОРЕШНОСТ**
- LED предни фарови
 - LED светла за магла
 - Машински обработени бандаши од лесна легура со димензија на пнев. 195/55R16
- достапни бои 2ND, 2ST, 2SV, 2SU



- ВНАТРЕШНОСТ**
- Амбиентно осветлување
 - Безконтактно заклучување/отклучување
 - Стартување на моторот со копче
- АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ**
- Дигитален брзиномер



Технички карактеристики	БЕНЗИН	БЕНЗИН	ХИБРИД
	1.0 I 72KS	1.5 I 125KS	1.5 I 116KS
Зафатнина на бензискиот мотор (cm ³)	998	1,490	1,490
Максимална моќност на бензискиот мотор (DIN KS)	72	125	92
Максимален вртежен момент на бензискиот мотор (Nm при вртежи/min-1)	93/4400	153/4800-5000	120/3600-4800
Максимална системска моќност на хибр. систем (KS)			116
Максимална системска моќност на хибр. систем (kW)			85
Максимална моќност на електричниот мотор (kW/KS)			59/80
Менувач	5M/T	6M/T	e-CVT
Максимална брзина (km/h)	160	180	175
Забрзување 0-100 km/h (секунди)	14.6	9	9.7
Потрошувачка во комбиниран циклус (l/100km) (според WLTP)	5.6-5.9	5.3-5.6	3.8-4.9
Емисии CO ₂ комбиниран циклус (g/km) (според WLTP)	127-134	125-131	87-112
Еколошка норма	EURO 6 AP		
Обем на резервоарот за гориво (литри)	42		36
Надворешни димензии (должина/ширина/висина mm)	(3940/1745/1500)		
Меѓусоино растојание (mm)	2560		
Багажник (l)	286		
Најмал радиус на вртење во класата! (m)	9.8		
Предно потпирање	Макферсон		
Задно потпирање	Торзиона оска		
Предни сопирачки	вентилирачки дискови		
Задни сопирачки	барабан/полни дискови (кај хибрид)		



Достапни бои	Pure White (040)	Бисерна Токио црвена (3Т3) Platinum Pearl White (089)	Ash Grey (1G3), Ultra Silver (1F7), Cobalt Blue (8W7), Orange Spice (4R8)
Металик/Перла	не	**бисерна (перла)	*металик
Доплаќање за боја	не	550 €	400 €



Pure White (040)



Metal Grey (1L0)



Emotional Red (3U5)**



Oxyde Bronze (6X1)



Orange Spice (4R8)



Cobalt Blue (8W7)



Night Sky Black со бел кров (2ND)*



Ash Grey со бел кров (2SV)*



Ash Grey (1G3)



Platinum Pearl White (089)**



Oxyde Bronze со бел кров (2SU)*



Cobalt Blue со бел кров (2ST)*

*двобојните комбинации на бои се достапни само кај ниво на опрема ViTON вклучени во цена



Black (209)

TOYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава.

Toyota Авто Центар ДООЕЛ Скопје/ Булевар 8-ми Септември број 21 1000 Скопје, Република Македонија/ Телефон 02/30 88 880
e-mail: info@toyota.com.mk